

## ЈАВЕН ПОВИК за тренери на Тренинг камп **АКАДЕМИЈА** за средношколци за волонтеризам и активизам

### 1. За проектот

Проектот “Млади – агенти на промената”, финансиран од Европската Унија, е имплементиран од страна на Центар за интеркултурен дијалог во партнерство со Сојуз на извидници на Македонија и Новус – Струмица. Истиот ги адресира младинските иницијативи, активизмот и волонтерството како едни од клучните предуслови за подобрување на демократијата и партиципативноста на локалната власт како и зајакнување и сеопфатно директно вклучување на граѓаните во демократските процеси на локално ниво.

Проектот има за цел да го зголеми младинскиот активизам преку волонтирање за да се обезбеди сеопфатна социјална инклузивност и развој на локалните заедници. Крајни корисници на проектот се средношколци, студенти, млади активисти, млади жени, млади со попречености, младински иницијативи, локални младински совети и локални членови на заедниците на општините Центар, Куманово и Струмица како примарни таргет општини и уште 7 секундарно таргетирани општини во Северна Македонија

#### Специфични цели на проектот:

- Да се зајакнат неформалните мрежи на млади активисти и волонтери, за нивни теренски капацитети кон локалните власти и граѓаните, како и нивните мониторинг и застапувачки капацитети.
- Да се изгради одржлив образовен систем во средните училишта за зајакнување и поттикнување на младите и младинскиот активизам за нивниот теренски капацитет кон локалните самоуправи и граѓаните, како и во нивните капацитети за следење и застапување.

#### Активностите на проектот целат кон остварување на четири главни резултати:

- Воспоставен механизам за соработка на младите активисти и волонтери со општините “пријатели на волонтерите” во процесот на носење на позитивни промени
- Развивени компетенции и вештини на професори во средни училишта преку воспоставување на програми за младински активизам на локално ниво преку неформално образование
- Млади со стекнати вештини да делуваат на локалните институции директно и преку локалните младинските совети
- Крената свест за важноста за младинските иницијативи, активизам и волонтерство на локално ниво



Проектот започна со имплементација во март 2022 година и се очекува да заврши во август 2024 година.

## 2. За Академијата за волонтеризам и активизам

Академијата за волонтеризам и активизам претставува **тренинг камп наменет за средношколци** кои во текот на **7 дена** ќе се стекнат со **вештини** за делување на локално ниво, соработка со локални институции и учество во работата на локалните младински совети.

Академијата ќе служи за **вмрежување на млади** од исти региони во процесите на застапување пред општините, за промоција на дигитална писменост, интеркултурно учење, стручно образование, критичко размислување, разбирање на инклузивноста и диверзитетот и промовирање на вредности за солидарност, еднакви можности и човечки права помеѓу младите.

За време на академијата младите ќе имаат можност да дискутираат како, кога и со чија помош можат да направат **промена на локално ниво**. Ќе учат од **реални примери и проекти** на искусни активисти од Северна Македонија и регионот.

Академијата ќе се реализира на **отворено**, преку камп методологија со едукација во природа работејќи согласно извидничките принципи и вредности, кои придонесуваат во градење на индивидуи кои го достигнуваат нивниот **полн потенцијал**. Кампот ќе вклучи **100 учесници** од 10тина општини и ќе се одржи во период од **15 до 22 август 2022 год.**

**Програмскиот дел** ќе биде составен од различни едукативни пакети составени од голем број на сесии кои вклучуваат **волонтеризам, активизам, младинско учество на локално/национално/регионално ниво, младински легислативи, чинители за млади, младински програми, здружување и проектно работење**. Учесниците ќе можат да го креираат самостојно својот едукативен пат согласно нивните интереси и цели. Фасилитирани од активисти кои своето искуство и знаење ќе го пренесат на атрактивен и интерактивен начин ветуваат уникатно едукативно искуство.

Учесниците на академијата, ќе имаат можност во наредниот период да се вклучат во **локалните неформални мрежи на “агенти на промени”** и заедно со нивните вршници да бидат вистински носители на позитивни промени преку организирање и имплементирање на микро и мали проекти финансирани од Европската Унија.

## 3. Цели на повикот

Целта на овој повик е да се поканат заинтересирани поединци во областа на активизмот, волонтерството и младинските политики да организираат едукативна и атрактивна програма за млади врз база на концептот развиен од тимот на партнери.

Број на **потребни тренери е 2 (два)**. Аплицирањето на заинтересираните кандидати може да биде поединечно или во пар.

Ангажманот на тренерите опфаќа:

- **Подготовка на план за активности согласно целите на академијата. Подготвителни состаноци во период 1 – 14 август 2022**
- **Имплементирање на едукативната програма во период 15 – 22 август 2022 година**
- **Подготовка на извештај за сработеното најдоцна до 31 септември 2022 година**

#### **4. Сместување и исхрана**

Сместувањето на тренерите е во апартмани во Извидничкиот Центар Охрид. Исхраната е во централна кујна и вклучува 3 оброци дневно, храна и освежување.

#### **5. Компензација за работен ангажман**

Предвиден е еднократен надоместок од 720 евра бруто во денарска противвредност за секој од тренерите. Средствата ќе бидат исплатени на тренерите најдоцна 7 дена од денот на испраќање на извештајот и комплетирање на резултатите.

#### **6. Профил на тренерите**

Тренерите се активни млади со **минимум 5-годишно искуство** во областа на младинскиот активизам, волонтерство и младински политики. Тренерите имаат докажано искуство во младинскиот сектор, организирање на младински настани, активности, локални иницијативи и проекти на локално и/или национално ниво.

#### **7. Постапка за аплицирање**

Пријавувањето на заинтересираните кандидати е со испраќање на:

- **CV од тренерот со наведено искуство од бараната област**
- **Референтна листа на работени проекти во последните 5 години со наведени цели и резултати**

Краен рок за доставување на бараните документи е **29.7.2022** на [sim@scout.org.mk](mailto:sim@scout.org.mk)



Организаторот го задржува правото во текот на селекција на кандидатите да побара дополнителна документација за докажување на прикажаното искуство.

### **Прашања?**

Доколу имате прашања во врска со академијата или процесот на аплицирање, може да нè контактирате на [sim@scout.org.mk](mailto:sim@scout.org.mk) или [info@cid.mk](mailto:info@cid.mk)